

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 181

8 јули 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2294. Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.....	2	2297. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	3
2295. Одлука за избор на Претседател на Основниот суд Охрид.....	2	2298. Договор за меѓуопштинска соработка.....	7
2296. Одлука за избор на Претседател на Основниот суд Кочани.....	3	Огласен дел.....	1-8

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2294.**

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19****Член 1**

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20 и 180/20), во член 1, став 1, во точката 14 по ставот 3 се додава нов став кој гласи:

„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, при влез на граничен премин на територијата на Република Северна Македонија задолжително приложуваат медицинска потврда со негативен резултат од RT PCR SARS-CoV-2 тест, направен 72 часа пред влез на територијата на Република Северна Македонија и пополнета изјава со лични податоци, податоци за местото на престојување и временскиот период на престојот.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/29

8 јули 2020 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****2295.**

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 51 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД ОХРИД**

1. За претседател на Основниот суд Охрид е избран:

- Васил Баткоски- судија на Апелациониот суд Битола.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-1044/1

22 јуни 2020 година

Скопје

Судски совет на Република

Северна Македонија

Претседател,

Киро Здравев, с.р.

2296.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 51 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД КОЧАНИ

1. За претседател на Основниот суд Кочани е избрана:

- Сузана Милевска- судија на Основниот суд Кочани.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-1045/1	Судски совет на Република
22 јуни 2020 година	Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	Киро Здравев, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

2297.

Врз основа на член 101 став 5 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

(1) Прекршочниот платен налог за правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.08/1-116/5
2 јули 2020 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.



Прилог бр.2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Број _____
 Датум _____, 20____ година
 Скопје

Врз основ на член 100 став 1 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), инспекторот за безбедност на класифицирани информации издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
 (за одговорното лице во правното лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		БЕБГ
Датум, место и датума на раѓање	Зачини	Адреса на живеењето или на привремено место
Број на лична карта / пат на исправа	Датум и место на издавање	Орган кој го издал

Б ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Датум на брое
Седиште	Животна сметка и деловна банка

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК			
Место и време на сторивање на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација (Член од Законот за класифицирани информации)	Износ на глобата за прекршокот (Својот износ на глобата за прекршокот)		
Записник за сторен прекршок			

Г НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ	
на ПП 50 образец на сметка _____, уплатна сметка 840 ____ (општина каде се уплатува) _____, приходна шифра и програма _____, со цел на дознака уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.	

ПРАВНА ПОУКА

Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише - да се констатира)

М.П.

Инспектор

(име и презиме и потпис)



Прилог бр.3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Број _____

Датум _____, 20____ година
Скопје

Врз основ на член 100 став 1 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), инспекторот за безбедност на класифицирани информации издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Зачинице
Адреса на живеењето или на поштован престој	
Број на лична карта / пат на исправа	Датум и место на издавање
Орган кој го издал	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Спис на прекршокот	
Правна квалификација (член - од - до - став - од - до - параграф - од - закон)	Износ на глобата за прекршокот (својот до - од - до - став - од - до - параграф - од - закон)
Записник за сторен прекршок	

В НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
на ПП 50 образец на сметка _____, уплатна сметка 840 ____ (општина каде се уплатува) _____, приходна шифра и програма _____, со цел на дознака уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА

Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише - да се констатира)

М.П.

Инспектор

(име и презиме и потпис)

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**2298.**

Врз основа на член 29 од Закон за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и 50, став 1, точка 16 од Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 6/02) и Одлуката за остварување на меѓуопштинска соработка на Општина Богданци со Општина Гевгелија бр. 08-886/3 од 12.6.2020 година и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка на Општина Богданци со Општина Гевгелија бр. 09-996/1 од 19.6.2020 година, Општина Богданци, застапувана од Градоначалникот Блаже Шапов и Општина Гевгелија, застапувана од Градоначалникот Сашо Поцков, на ден 30.6.2020 година, склучија

**ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА**

Член 1

Предмет на овој Договор е меѓуопштинска соработка т.е. вршење на определени работи од Општина Гевгелија за Општина Богданци во областа на инспекциските служби - градежен инспектор.

Член 2

Двете договорни страни се договорија работите и работните задачи што ги извршува градежниот инспектор од Општина Гевгелија, да ги извршува во име и за сметка на Општина Богданци.

Член 3

Инспекторот од член 2 на овој Договор, вработен во општинската администрација на Општина Гевгелија, за извршување на работите и работните задачи, за Општина Богданци, што се предмет на овој Договор, ќе ги користи објектите и опремата на двете договорени општини.

Член 4

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои Општина Богданци ќе ги побара од инспекторот од Општина Гевгелија, треба да се извршуваат согласно законските прописи, професионално, ефикасно, уредно и навремено.

Член 5

За работно ангажирање на инспекторот, во име и за сметка на Општина Богданци, нема да му следува надоместок, односно истиот ќе работи без надоместок, а ќе му следуваат патни трошоци кои ќе ги исплаќа Општина Богданци, согласно законските прописи.

Член 6

Овој Договор се склучува во времетраење од две години со можност за негово продолжување со склучување на анекс на договорот.

Истиот може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.

Член 7

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 8

За евентуално непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.

Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен е стварно и месно надлежниот суд.

Член 9

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја договорена страна.

Член 10

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето на двете договорни страни.

бр. 03-944/1
30 јуни 2020 година
Богданци

бр. 03-1052/1
30 јуни 2020 година
Гевгелија

За корисник на услуга
Општина Богданци
Градоначалник,
Блаже Шапов, с.р.

За давател на услуга
Општина Гевгелија
Градоначалник,
Сашо Поцков, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020181

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.